

20180210292

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување и заштита од дискриминација,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.

Бр. 08-759/1
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Член 1

Во Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10, 44/14, 150/15 и 31/16), во член 18 во точката 4) запирката се заменува со сврзникот „и“.

Во точката 5) алинеја 4 сврзникот „или“ се заменува со запирка.

Во алинејата 5 по зборот „бода“ се додава сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

„- АПТИС (ARTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)“.

Точката 6) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 18 точка 5) од Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10, 44/14, 150/15 и 31/16), и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 18 точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Членовите на Комисијата кои се именувани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивното именување.

На членовите на Комисијата кои нема да го исполнат условот за познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член им престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.